



Билтен издаден од македонската канцеларија на ТАКСО
Проект финансиран од Европската Унија

Издание 2, број 16

јуни-август 2017

Форум „Нов патоказ за развој на ГО“



Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска, најави дека новата влада ги гледа ГО како партнери со кои ќе креира заеднички политики и закони кои ќе бидат од доброт за двете страни.

На 7 јуни, во Скопје, проектот ТАКСО и Делегацијата на ЕУ организираа форум на темата „Нов патоказ за развој на граѓанското општество“. Форумот имаше за цел да создаде простор за дискусија за клучните предизвици на граѓанските организации (ГО) во тековниот контекст и да поттикне промена во културата на ГО, зголемување на нивната проактивност кон креирање поволно опкружување за нивно функционирање и подобрување на нивната отчетност, транспарентност и одговорност кон своите конституенти.

Форумот го отворија министерката за труд и социјална политика, г-ѓа Мила Царовска и г. Никола Бертолини, раководител за соработка во Делегацијата на ЕУ. На форумот учествуваа над 60 ГО, а учество зедоа и претставници на повеќе владини институции, како и донаторите кои го поддржуваат развојот на граѓанското општество во земјата.

Клучни теми за дискусија на Форумот беа:

- Улогата на ГО во општеството;
- Предизвици со кои се соочуваат ГО;
- Одржливост на ГО.

Во однос на улогата на ГО во општеството се дискутираше дека тие треба да бидат оние кои ќе ги поврзуваат различните чинители. ГО треба да работат на зајакнување на врските со своите конституенти и граѓаните и да имаат близок контакт и комуникација претставувајќи нивни глас и посредник со институциите. Беше истакнато дека треба активно да се работи на подигнување на свеста кај граѓаните, а посебно кај младите и децата за активно граѓанство и здружување и воведување на овие содржини во образованието. Беше дискутирано дека е потребно подобрување на делотворноста на ГО преку

посветеност на приоритетни проблеми и адресирање на потребите на граѓаните со цел да се стекне нивната доверба.

Во врска со предизвиците во опкружувањето за ГО во иднина беше истакнато дека е потребно да се воспостави структуриран дијалог кој може да се обезбеди преку зголемување на вклученоста на ГО во донесувањето на законските акти, ревидирање на одлуката за основање на Советот за соработка меѓу Владата и ГО и децентрализирано функционирање при креирањето политики. Учесниците исто така ревидираа дека е неопходно ревидирање на законската рамка. Се дискутираше и функционалноста на Одделението за соработка со граѓанските организации и произлегоа препораки за потреба од департизација, отвореност, зголемени капацитети на Одделението и поголемо познавање на граѓанскиот сектор, истражување искуства од други држави и промена на институционалната поставеност на Одделението.

За одржливоста на ГО беше истакнато дека е потребно ревидирање на повеќе елементи од системот за државно финансирање, како и одвојување на повеќе средства од буџетот на државата за финансирање на ГО. Еден од клучните идентификувани предизвици беше потребата од поддршка од државата за кофинансирање и овозможување „ин-кајнд“ контрибуција од страна на ЕУ. Беше препорачано ГО да се мотивираат да обезбедуваат повеќе услуги. ГО исто така треба да се трудат да обезбедуваат повеќе локална поддршка: донации од бизнис-секторот и од самите граѓани.

Извештајот од Форумот е достапен на: www.tacso.org

- Започна процесот на подготовка на нов патоказ за развој на ГО
- Проектот искористи повеќе различни пристапи со иста цел – граѓаните да дознаат што работат ГО
- Заврши програмата за градење капацитет наменета за 10 мрежи на ГО
- Пишувањето ЕУ апликации се покажува како постојано атрактивна тема за обука на ГО

Во овој број:

Зајакнување на видливоста на ГО	2
Финализирање на програмата за градење капацитет на мрежи на ГО	2
Обука за подготовка на ЕУ апликации	3
Шести форум за граѓанско општество на Западен Балкан	3



Според учесниците на Форумот, повеќе закони треба да бидат променети, вклучувајќи ги Законот за здруженија и фондацији, даночните закони, Законот за волонтерство и други.



Зајакнување на видливоста на граѓанските организации



Локалните медиуми од Штип имаат можност да дискурираат за меѓусебната соработка со 7 локални ГО.

Македонскиот ресурсен центар на проектот ТАКСО, воден од Македонски центар за меѓународна соработка, во периодот 10-12 јули 2017 година, во Скопје, спроведе обука за односи со јавноста за граѓанските организации (ГО). На обуката учествуваа 20 претставници на ГО кои се одговорни за односите со јавноста во своите организации.

Главни теми на обуката беа како да се подобрат вештините за комуникација со јавноста, како ефикасно да се презентираат постигнатите резултати, дали правилно се употребуваат социјалните медиуми, што е потребно за да се подобри имиџот на граѓанските организации.

Во оценката од обуката учесниците споделија дека


новите вештини и знаења ќе имаат голема примена во нивната идна работа. Дел од учесниците велат дека ќе имаат поорганизиран пристап и ќе подготват стратегија за комуникации, а дел ќе се испробаат во подготовка на соопштенија за јавност, текстови за фејсбук и за веб-страниците. Покрај тоа, дел од нив изјавиле дека ќе ги употребуваат новите платформи кои им биле посочени за време на обуката.

Покрај обуката, проектот ТАКСО продолжи во континуитет да им обезбедува поддршка на ГО во областа на односите со јавноста на оние организации кои изразија интерес на отворен повик. Поддршката беше обезбедувана преку

консултации на состаноци, работилници и он-лајн во врска со сите отворени прашања на организациите, а кои се однесуваа на медиумско покривање на нивните тековни настани и активности.

Дополнително, во јуни, во Битола и во Штип, проектот ТАКСО организира состаноци на кои учествуваа локални ГО и локални медиуми кои имаа за цел запознавање на медиумите со активностите и достигнувањата на локалните организации. Состаноците беа можност да се развие и дебата каква е праксата, како во иднина да се оствари подобро медиумско покривање на активностите на ГО и кои би биле актуелните теми и прашања кои би биле од интерес за јавноста со цел да бидат соодветно медиумски покриени.

Финализирање на програмата за градење капацитет на мрежи на ГО



Работилниците и состаноците во текот на програмата овозможуваат да се оствари отворена комуникација помеѓу членовите за многу теми, а дел од нив беа и детално разработени.

Македонската канцеларија на ТАКСО и Ресурсниот центар ТАКСО – МЦМС во јуни ја завршија програмата за градење капацитет на мрежи на ГО. Како резултат на програмата, 10 мрежи кои беа вклучени во неа ги финализираа своите акциски планови за градење капацитет во кои се дефинирани клучните приоритетни прашања и мерки кои секоја мрежа треба да ги преземе за нејзино зајакнување. Покрај тоа, 7 од опфатените мрежи развија нови стратешки планови, 2 мрежи развија стратегии за мобилизација на фондови, а една мрежа подготви комуникациски план.

За адресирање на клучните приоритети секоја мрежа во рамките на програмата доби консултантска поддршка од експерти ангажирани од проектот ТАКСО кои во континуитет работеа со

мрежите, одржуваа работилници и состаноци и им обезбедуваа ресурси, совети и препораки. Низ процесот се внимаваше особено да се овозможат консултации со членките во секоја мрежа и да се гради чувство на сопственост над она што произлезе како резултат.

На крајот од програмата беше направена оценка на целиот процес. Вклучените мрежи изразија големо задоволство од програмата, истакнувајќи дека особено значајно за нив било мотивирањето на учество, поттикнувањето на соработка меѓу членките и професионалното насочување на целиот процес. За мрежите кои работеа на дизајнирање стратешки план, поддршката овозможи членките да се соочат и усогласат за суштински промени кои подразбираа и редефинирање на визијата и мисијата, да градат свесност внатре во

мрежата за нејзините јаки страни и слабостите, да дефинираат цели кои се реални и остварливи. Обезбедената поддршка исто така им овозможи подобро да се структурираат и да ги подобрат процедурите на меѓусебна комуникација и заедничко работење.

Учесниците препорачаа дека е потребно и во иднина да се продолжи со вакви програми кои ќе опфатат нови мрежи, но кои исто така ќе обезбедат дополнителна поддршка и на оние кои веќе поминаа низ процесот. Како нови теми кои би биле значајни за мрежите учеснички беа истакнати: креирање стратегија за комуникации, креирање годишна програма со активности, оценка на спроведување на стратешките планови, финансиска одржливост и др.



Обука за подготовка на ЕУ апликации

Имајќи го предвид интересот на граѓанските организации, како и трендот на повеќе повици на ЕУ за кои тие можат да се пријават, канцеларијата на ТАКСО во периодот од 5 до 7 јули во Скопје организира уште една обука за „Подготовка на ЕУ апликации.“

Целта на обуката беше учесниците да стекнат знаење за подготовка на предлог-проекти во формат кој се бара на повиците на ЕУ. Низ обуката учесниците разбраа како изгледа и како треба да го толкуваат повикот за предлози и водичот за апликанти, го разбраа концептот на менаџирање проект и пристапот на логичка рамка и сите елементи кои таа треба да ги содржи. Исто така тие беа запознаени со процесот на буџетирање, како и со

условите за спроведување кои се дефинирани во договорот за грант. Разликата меѓу грант и услуга беше разјаснета на обуката. Учесниците разбраа како врз основа на развиената логичка рамка да напишат соодветен текст во апликациската форма и како од логичка рамка да дојдат до буџетот на проектот, вклучувајќи детални појаснувања за тоа кои се подобни трошоци.

Во оценката на обуката учесниците истакнаа дека таа ги остварила целите и дека добиле доволно информации за темата. На прашањето како ќе го применат знаењето стекнато на обуката, повеќето од учесниците изјавиле дека ќе подготват презентации и/или извештаи од обуката преку кои ќе го пренесат знаењето

на другите членови од организацијата и ќе работат заеднички на развој на апликација применувајќи го наученото. Дел велат дека поинтензивно ќе ги следат повиците на ЕУ и во своите организации ќе иницираат подготвување апликации бидејќи сега се чувствуваат поподготвени.

За во иднина учесниците предлагаат да се организираат повеќе вакви обуки, бидејќи областа е многу широка. Дел од учесниците сметаат дека треба да биде организирана обука специфично фокусирана само на подготовка на концепт нота за повици на ЕУ.

На обуката учествуваа 17 учесници кои беа избрани на отворен повик.



Во низа интерактивни дискусии беа одговорени многу прашања и беа разјаснети многу дилеми кои учесниците ги имаа во врска со подготовката на апликации за фондови на ЕУ.

Шести форум за граѓанско општество на Западен Балкан

Од 10 до 11 јули, во Сараево, се одржа шестиот форум за граѓанско општество на Западен Балкан кој го организира Европскиот економски и социјален комитет, во соработка со компонентата „Луѓе за луѓе“, во рамките на проектот ТАКСО.

Главни теми на форумот беа улогата на ГО во промоција на одржлив развој и вработување, миграцијата во Западен Балкан, слободата на изразување и медиуми, права и зајакнување на жените.

На конференцијата учествуваа претставници на граѓанското општество од ЕУ и Западен Балкан, како и претставници на институции на ЕУ, меѓународни организации и владите од регионот. Од земјата учество зедоа 7 претставници.

На крајот на конференцијата учесниците усвоија финална

Декларација која ги сумира препораките во однос на сите опфатени теми. Во декларацијата, меѓу другото, се препорачува дека е потребно да се промовира просторот за граѓанското општество и да се зголемува поддршката за градење на капацитетот на ГО за да го зајакнат тие своето влијание во развојните процеси и во унапредувањето на политичкиот, социјалниот и економскиот дијалог. Понатаму се истакнува дека за зајакнување на социјалниот и на граѓанскиот дијалог во Западен Балкан од голема важност ќе биде олеснувањето на пристапот на социјалните партнери и ГО до инструментот ИПА 2.

Во однос на прашањето на миграциите, се нагласува важноста на регионалната соработка меѓу ГО кои се специјализирани да работат со мигранти и бегалци со цел да се разменуваат најдобрите практики и да се надминува ксенофобијата, а властите да се поттикнуваат да ги

вклучуваат ГО и социјалните партнери во дизајнирањето долгорочни политики за интеграција кои ќе подразбираат утврдување и признавање на вештините, образованието и обуката, обезбедување граѓанско образование, јазични курсеви и пристап до пазарот на трудот.

За слободата на изразување и медиумите, се нагласи дека е потребно да се зајакнуваат капацитетите на здруженијата и синдикатите на новинарите, како и саморегулаторните тела и дека е потребно зголемување на финансиската поддршка за професионализирање и независност на медиумите. Во однос на родовите прашања, се препорача Комисијата да ја вклучи родовата еднаквост меѓу клучните приоритети во пристапните преговори со земјите од Западен Балкан.

Целосниот извештај од Форумот е достапен на www.tacso.org.



На Форумот беше истакнато дека е потребно пројабочување на односите меѓу социјалните партнери на регионално ниво.





Партнери на проектниот конзорциум

SIPU International
www.sipuinternational.se

Ecorys International
www.ecorys.com

Intrac
www.intrac.org

Partners Foundation for Local
Development
www.fpd.ro

Euclid Network
www.euclidnetwork.eu

SMART
www.smart.hr

Накратко за проектот ТАКСО

Техничка поддршка за граѓанските организации (ТАКСО) е проект финансиран од Европската Унија, кој обезбедува техничка поддршка за граѓанските организации од земјите корисници на инструментот ИПА (Западен Балкан и Турција). Првата фаза на проектот ТАКСО започна во август 2009, беше продолжен во 2011 и заврши во август 2013. Втората фаза на проектот—ТАКСО 2 започна во септември 2013 и ќе се спроведува до август 2017.

Мисијата на ТАКСО е да се зголеми и да се подобри капацитетот и дејствувањето на ГО како и нивната демократска улога. Преку активностите за градење капацитет, поддршката и помошта обезбедена од ТАКСО, целта е да се зајакне граѓанско општество и да се стимулира култура и опкружување повољни за граѓанското општество. Иако ТАКСО 2 ќе продолжи да работи во иста насока како и во минатите четири години, проектот ќе ги фокусира своите активности на следните четири прашања:

1. понатамошно јакнење на улогата на граѓанското општество во демократизација на национално ниво и во пристапните процеси;
2. подобрување на комуникацијата на ГО и зголемување на видливоста на нивниот придонес во општеството;
3. поддршка во откривање нови стратегии и пристапи на мобилизирање ресурси, потребни за обезбедување одржливост и развој на граѓанското општество; и
4. подобрување на правната и институционалната рамка за делување на ГО.

Два нови аспекти се додадени во областите на одговорности на ТАКСО 2, Програмата Луѓе за луѓе (P2P) и постепено префрлање на услугите на ТАКСО на ресурсните центри.

Информации за контакт

Регионална канцеларија
Потоклиница 16
71 000 Сараево
Босна и Херцеговина
Тел: +387 (0)33 532 757
info@tacso.org

Босна и Херцеговина, канцеларија
Danijela Ozme 1
71 000 Сараево
Босна и Херцеговина
Ph. no: +387 (0)33 220 517
info.ba@tacso.org

Црна Гора, канцеларија
Далматинска 78
20 000 Подгорица,
Црна Гора
Тел: +382 20 219 122 /123
info.me@tacso.org

Албанија, канцеларија
Kotoni Business Centre,
Rr „Donika Kastrioti“,
Nderresa 3, H.2, Ap.6
Тирана, Албанија
Тел: +355 (4) 22 59 597
info.al@tacso.org

Косово*, канцеларија
Fazli Grajcevci 55
10 000, Приштина, Косово
тел: +377 38 220 517
info.ko@tacso.org

Србија, канцеларија
Шпанских бораца 22б
стан бр. 10
11 070 Нов Белград, Србија
Тел: +381 11 3284 188
info.rs@tacso.org

Македонска канцеларија
Никола Парапунов 41А
1060 Скопје
тел: +389 2 3225 340
info.mk@tacso.org

Турција, канцеларија
Tunus Caddesi 85/8
06680 Kavaklidere/Анкара
Тел: +90 312 426 4451
info.tr@tacso.org

*Оваа ознака не е во спротивност со позициите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244 и Мислењето на МСП за косовската декларација за независност

